

**- ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ ШТИП -**  
**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА**  
**ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА**  
**КОЈА ЗАВРШУВА 31 ДЕКЕМВРИ 2021**  
**ГОДИНА**

## Содржина

<u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>	<u>1</u>
<u>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА</u>	<u>3</u>
<u>БЕЛЕШКИ</u>	<u>8</u>

## Додатоци

Додаток 1 – Законски обврска за составување на годишна сметка и Годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Годишна сметка и Извештај за финансиска состојба и Извештај за нефинансиска состојба

Додаток 3 – Годишен извештај за работењето



ул. Прилепски бранители бр. 16 – 4  
етс кат. 7500 Прилеп  
Република Северна Македонија  
Т. факс 258  
телефон/факс: +389(0)48 413-856  
моби: 070/208 138  
web: <http://www.rpv.mk>  
e mail: [rpv@rpv.mk](mailto:rpv@rpv.mk)

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До

Алинден ДООЕЛ ШТИЛ

ул. Д-р Слободан Јовановски бр. 3 ШТИЛ

ШТИЛ

---

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото Алинден ДООЕЛ ШТИЛ во понатамошниот текст. Друштвото и коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2021 година, Извештајот за нефинанска добивка, Извештајот за промени во главнината, Извештајот за техничките тексови за годината која завршува тогаш, како и Преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на сите финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди приложени во Република Северна Македонија, како и за интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои се применуваат во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме сличните барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да доблиме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и објаснувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги правиме проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да објективно прикажува ревизорски постапки коишто се соодветни во сценариите на не и за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на вкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволно и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



**Мислења:**

Според нашето мислење финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на Илинден 2002 ДООЕЛ Штип на 31 декември 2021 година како и неговата финансиска успешност и неговите парични текнови за годината која што завршува погаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

**Материјалј за други правни и регулаторни барања**

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 354, член 352 и член 477 од Законот за трговските друштва (Службен весник на Република Македонија, Бр. 28/2004 и 215/2021).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија (Службен весник на Република Македонија, Бр. 55/2010 и 83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за работењето е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи на и за годината која што завршува на 31 декември 2021. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревизираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревизираните финансиски извештаи на Друштвото за производство, промет и услуги увоз - извоз Илинден 2002 ДООЕЛ Штип за годината која завршува на 31 декември 2021.


Прилеп, 29.04.2022 год

Свободен ревизор

Гроздa Костадинова

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп



**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021 година  
во согласност со барањата на  
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија  
за Илинден 2002 ДООЕЛ Штип**

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка
- Извештај за промени во главнината
- Извештај за паричните текови

Сите финансиски извештаи се усвоени на ден 15.04.2022 година со Одлука Бр. 0202-100 и потпишани од управител Милан Георгиев како и од одговорниот сметководител Јадранка Јованска

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
на Илинден 2002 ДООЕЛ Штип  
за годината која завршува на 31 декември 2021 година

	Белешки	31 декември 2021 во (000) МКД	31 декември 2020 во (000) МКД
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Нематериални средства			
Материални средства	22	17.981	19.275
Вложувања во недвижности			
Долготрговни финансиски средства			
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>17.981</b>	<b>19.275</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залози	23	8.927	9.79
Побарувања од поврзани друштва	24	19.459	11.216
Побарувања од купувачи	24	5.097	31.494
Побарувања на дадени аванси на добивка			
Побарувања од државата по основа на даноци	24	-	100
Побарувања од вработените	24	-	95
Останати краткорочни побарувања			
Контрпартни финансиски средства	24	99.111	21.159
Тековни средства и парични еквиваленти	25	99	41
Транзитни трансакции за идни периоди и трансферни приходи	24	594	294
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>100.972</b>	<b>76.798</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>118.953</b>	<b>96.074</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина и резерви</b>	26		
Обична главнина		594	594
Премии на емитувани акции			
Резервизациска резерва:			
Назнави		35	31
Акмулирана добитка		54	14
Зачувана загуба		74.916	61.819
Добитка за деловната година		19.297	1.242
Загуба за деловната година			
<b>Вкупно главнина и резерви</b>		<b>90.896</b>	<b>75.589</b>
Долготрговни резервирања за ризици и трошоци			
Долготрговни обврски			
Одложени даночни обврски			
<b>Тековни обврски</b>	27		
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва		327	1.046
Краткорочни обврски спрема добивачи		20.379	17.033
Обврски за вложени депозити и чекови			
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		309	261
Обврски спрема вработените		79	79
Тековни даночни обврски			19
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		9	
Обврски по заеми и кредити		49	190
Обврски по основа на учество во резултатот			
Останати финансиски обврски			
Останати краткорочни обврски			
Одложени трансакции на периоди и трансакции на идни периоди		490	1.218
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>25.067</b>	<b>20.484</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>25.067</b>	<b>20.484</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b>118.953</b>	<b>96.074</b>

Илинден 2002 ДООЕЛ Штип

Управител

Михаил Пестовски

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**на Илинден 2002 ДООБЕЛ Штип**  
за годината која завршува на 31 декември 2021 година

	Белешки	31 декември 2021 во (000) МКД	31 декември 2020 во (000) МКД
<b>Приходи од работењето</b>			
Приходи од продажба	6	82.050	49.694
Останати приходи	6	8.783	4.541
<b>Вкупно приходи од работењето</b>		<b>90.833</b>	<b>54.235</b>
<b>Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство</b>	7	<b>183</b>	<b>(205)</b>
Капитализирана непрофитна производствена и употреба		-	-
<b>Расходи од работењето</b>			
Трошоци за материјали и други материјали	8	19.075	16.661
Набавна вредност на продадени стоки	9	7.295	8.535
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови	10	874	690
Удел во еквивалент на материјални трошоци	11	2.417	1.568
Останати трошоци од работењето	12	1.374	4.298
Трошоци за вработените	13	14.100	13.445
Амортизациска на материјални и нематеријални средства	14	1.072	1.186
Вредностно уштежување на имплементирани средства	15	303	131
Резервација за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	16	2.210	23
<b>Вкупно расходи од работењето</b>		<b>49.395</b>	<b>43.874</b>
<b>Финансиски приходи</b>		<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Финансиски расходи</b>	17	<b>4</b>	<b>13</b>
Удел во добивката/загуба на придружните друштва		-	-
<b>Добивка/Загуба од редовното работење</b>	18	<b>18.297</b>	<b>7.243</b>
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
<b>Добивка/Загуба пред оданокупање</b>	18	<b>18.297</b>	<b>7.243</b>
Данок на добивка	19	-	-
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
<b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>	20	<b>18.297</b>	<b>7.243</b>
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината</b>	21	<b>18.297</b>	<b>7.243</b>
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на некорпоративниот удел		-	-

Илинден 2002 ДООБЕЛ Штип

Управител

Мила Гавриќ

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
на Илинден 2002 ДООЕЛ Штип  
за годината која завршува на 31 декември 2021 година**

ОПИС	Состојба на 31 декември 2020 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2021 година (во 000 МКД)
Основна главнина	584	-	-	584
Невалоризирана резерва	30	-	-	30
Резерви	54	-	-	54
Акмулирана добитка	81812	7743	-	89555
Трансферен резултат	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добитка за финансиската година	7743	11054	-	18797
Загуба за финансиската година	-	-	-	-
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	<b>76.589</b>	<b>18.297</b>	-	<b>93.886</b>

ОПИС	Состојба на 31 декември 2019 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2020 година (во 000 МКД)
Основна главнина	584	-	-	584
Невалоризирана резерва	30	-	-	30
Резерви	54	-	-	54
Акмулирана добитка	55042	9631	-	64673
Трансферен резултат	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добитка за финансиската година	9631	-	(2.388)	7243
Загуба за финансиската година	-	-	-	-
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	<b>68.346</b>	<b>9.631</b>	<b>(2.388)</b>	<b>75.589</b>

Илинден 2002 ДООЕЛ Штип  
Управител

Марија Петровска



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**на Илинден 2002 ДООЕЛ Штип**  
за годината која завршува на 31 декември 2021 година

	31 декември 2021 во (000) МКД	31 декември 2020 во (000) МКД
<b>I. Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето добивка/загуба по оданочување	18.297	7.243
Амортизација на основни средства	1.379	1.196
<b>Зголемување/намалување на теконите средства</b>		
Заплата	490	181
Поборудла на од поврзани друштва	4.204	0.027
Поборудувања од купувачи	25.437	7.100
Поборудувања за дадени изврши на доблудувања	-	-
Поборудувања од докавата по основа на даноци придошли	133	24
Поборудувања од вработените	46	0
Останати краткорочни поборудувања	-	-
Платени трошоци за изните периоди и третиранги приходи	641	25
<b>Вкупно зголемување/намалување на теконите средства</b>	<b>20.320</b>	<b>(73)</b>
<b>Зголемување/намалување на теконги обврски</b>		
Обврски спрема поврзани друштва	118	1.105
Обврски спрема доблудувања	5.345	110
Обврски за валутни депозити и кредити	-	4.759
Обврски од даноци и придонеси на плата и на надомести	30	21
Обврски кон вработените	71	0
Тековни даночни обврски	0	10
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	5	-
Обврски по заеми и кредити	37	130
Обврски по основа на учество во резултат	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на изните периоди	726	1.216
<b>Вкупно зголемување/намалување на теконги обврски</b>	<b>4.583</b>	<b>(4.412)</b>
<b>Вкупно нето готовина од оперативни активности</b>	<b>44.572</b>	<b>3.953</b>
<b>I. Готовински тек од инвестициски активности</b>		
Материални и нематериални добротез	77	524
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски добротеза	-	-
Краткорочни финансиски добротеза	24.473	3.126
<b>Вкупно нето готовина од инвестициски активности</b>	<b>(44.550)</b>	<b>(3.953)</b>
<b>III. Готовински тек од финансиски активности</b>		
Готовина и изврши	-	-
Долгорочни размрвиранија на биланди и периоди	-	-
Долгорочни обврски	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
<b>Вкупно нето готовина од финансиски активности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупно нето пораст/намалување на готовината</b>	<b>22</b>	<b>-</b>
Готовина на почетокот од годината	41	41
<b>Готовина на крајот од годината</b>	<b>63</b>	<b>41</b>

Илинден 2002 ДООЕЛ Штип  
(Правен ред.)

Милан Габриќев

**БЕЛЕШКИ**  
**КОИ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА**  
**ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ ШТИП**  
**ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021**

## **БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Илинден 2002 ДООЕЛ Штип (во понатамошниот текот „Друштвото“) е основано на ден 20.06.2002 година од страна на АД Макромет. Основачот претставува единствен и доминантен сопственик. Друштвото е сврстено во групата на мали компании. Друштвото ги има усогласено своите акти согласно Законот за трговски друштва и неговата регистрација е евидентирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија. Друштвото е регистрирано како заштитно друштво.

Седиштето на Друштвото е во Штип на Ул. др Слободан Јовановски бр 3 Ш.тип

Основна дејност на Друштвото е производство на хартија, целулоза и предмети од хартија согласно НКД. Шифрата на претежната дејност на Друштвото е 5819.

ЕМБС на Друштвото е 5847520 а ЕУИВ 4079007123064

Основната единица на Друштвото изнесува 584 илјади денари и има третман на не-пари-ен валют

Во годината во која се врши ревизија односно во 2021 година Друштвото има променен број на вработени лица 35. Во претходната 2020 година овој број на вработени изнесуваше 34.

Управител на Друштвото е Милан Георгиев со ограничени овластувања во внатрешност и надворешниот промет.

## **БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

### **2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи**

Друштвото го води сметководството и ги подготвува финансиските извештаи во согласност со припадните сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството (Службен весник на РМ број 159/06, 154/10 и 107/2011).

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики објавени подолу а кои се во согласност со сметководствената и финансиска регулатива која важи во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според методот на набавна вредност како основ за мерење освен ако не е поинаку наведено.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД); освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на Друштвото.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи и во иднина.

### **2.2. Основ за составување и презентирање на финансиските извештаи**

При подготвување на финансиските извештаи Друштвото применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промени на околностите врз основа на кои биле засновани промени во окружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата; обезбедување на недвижностите, постројките и опремата; исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на нивната објективна вредност; вредносно усогласување; исправки на залихите за да се сведат до нивната нето реализациона вредност и слично.

Ефектите од промена во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената или во идните периоди доколку промената остане и на давете.

## 2.3. Претпоставки за непроменен континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во доследна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раксводството смета дека не постои материјална несигурност што повидливи сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Друштвото.

## 2.4. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од предметниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Извештајот за добивка или загуба како приходи или приходи од финансирањето за предметниот период.

Во текот на 2021 година Друштвото нема трансакции изразени во странска валута.

## 2.5. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои бива применети за искажување на стапките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2021	31 декември 2020
1 EUR	61.9270 ден.	61.6940 ден.
1 USD	54.3736 ден.	50.2353 ден.

## 2.6. Основни со поврзани страни и нивни трансакции

За целите на финансиските извештаи поврзани субјекти се оние субјекти кај кои што едно правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или име право да управува со финансиските и деловните операции на другото друштво согласно МСО 24 - Обелоденување на поврзани субјекти. Основите таму Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдите на побарувањата и обврските на денот на извештајот за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во Белешките кон финансиските извештаи.

## 2.7. Споредбена вредност

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на историска набавна вредност. Финансиските извештаи се подготвени во состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година.

## БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕНКИ

### 3.1. Нематеријални средства

Нематеријални средстваа се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси
- Патенти и лиценци
- Интелектуална сопственост
- Фидвирање на пазарот и трговски марки
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот
- Авторски права
- Франшизи

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел, односно да се разликуваат од гудвилот и тие по-цело се мислат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- и веројатно дека иди економски користи кај му се припишат на нематеријалното средство, набавната вредност на нематеријалното средство може веројатно да се измери.

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како страничен и нестраничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права, не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со страничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниски метода на еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба. Амортизацијата на нематеријалните средства со нестраничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се посверува и користи на малку еднаш годишно.

### 3.2. Материјални средства

#### 3.2.1. Евидентирање

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност е нивна фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

Раководството на Друштвото верува дека објективната вредност на имотот зградите и опремата со состојба на 31 декември 2021 година е приближна на нивната соодветна нето книговодствена вредност.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на тој датум кога се расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрување кои го менуваат капацитетот или намената на материјалните средства се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на материјалните средства се евидентира како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

#### 3.2.2. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради стипо на нивната набавна вредност. Друштвото пресметува амортизација со поимена на праволиниски метода. Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како и во претходните така и во тековната се користени со сметководствените политики на Друштвото и изнесуваат:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Трајни објекти	2.5 %	2.5 %
Поправка опрема	5.0 %	5.0 %
Транспортни средства	12.5%	12.5%
Кинески ирски мебел	20%	20%
Компјутери	25%	25%

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација.

### 3.3. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. За вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над пласанката сила (над 50%) во другите друштва.

### 3.4. Вложувањата расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние вложувања во долгорочни хартии од вредност кои се чуваат нестраничен период но кои можат да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно вложувањата расположливи за продажба се искажани по набавна вредност односно според износот на паричните средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно вложувањата расположливи за продажба се мерат по објективна вредност определена според последната тргувана пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар истите се мерат според нивната набавна вредност намалена за виртуално нивно оштетување (стена или ликвидација). Последователно сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, плати или на друг начин ступи или додека не се утврди дека е оштетено, кога акумулираната добивка, односно загуба која била претходно признаена во главнината, ќе се влочи во нето добивката или загубата на периодот.

### 3.5. Средства кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат

Средства кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа заради можноста од нивно обезбедување.

Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа заради можноста од нивно обезбедување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат на тоа дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност што укажува дека истите се обезбедени. Загубата од обезбедување се евидентира за износот за кој сегашната вредност на средството е надминува вредноста на неговото посторно надоместување. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците на продажба.

### 3.6. Залихи и отпис на патен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна состојба и локација и кои ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Залихите на недовршеното производство, полупроизводите и готовите производи се вредат според трошоците за набавка односно според цената на производството. Во цената на производството се вклучуваат трошоците за материјали за изработка, платите за изработката, останатите директни трошоци и останатите општи трошоци кои можат да се доведат во врска со сегашната состојба и сегашната локација на залихите.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена намалена за трошоците за претотпување на продажбата.

Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите се брши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

### 3.7. Побарувања од купувачи и остатоци побарувања

Побарувањата по основ на продажба ги вклучуваат сите износи кои што се должат од страна на трети страни за извршените продажби. Сите побарувања по други основи се вклучуваат во останати побарувања.

Исправка за сомнителните и спорни побарувања се прави за оние побарувања за кои што постојат специфични докази и кои се сметаат за не наплатливи. Индикатори за неплатливост на побарувањата се доспење при исплата на побарувањата, insolventност на купувачите, можност за ликвидација или стечај, и сл. Сомнителните побарувања се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

### 3.8. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се водат во извештајот за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од денарска готовина во благајна и од денарски и девизни средства на сметки во банки.

### 3.9. Приходи и трошоци за идни периоди (АВР)

Снапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат по трошоци на периодот за кој се однесуваат. Приходите за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи за да се искажат како побарувања се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ враќање на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

### 3.10. Долгорочни обврски

Долгорочните обврски се прикажуваат по нивната номинална вредност зголемена за каматите согласно склучените договори.

Долгорочните резервирања се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремници. Обврските искажани во девизи се пресметуваат по средниот курс на НБРСМ на денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба, но и на крајот на секој месец, во случај кога се отплаќаат доплати.

### 3.11. Обврски кон доверителни и останати обврски

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат по висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Сите обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на задолженост или со воспроцесно порамнување.

### 3.12. Обврски по кредити

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетексни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тексни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити - камати.

Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на доверената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на тој начин расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странски банки се искажуваат според курсот на денарот на денот на извештајот за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

### 3.13. Одложени плаќања на проценти и приходи за идните периоди (АВР)

Одложените плаќања на проценти и приходите за идните периоди се искажуваат како пасивни временски разграничувања и се однесуваат на пресметани проценти кои го покриваат тековниот пресметковен период кој не се фактурирани како и на снапред наплатените или пресметаните приходи во тековниот период кои се однесуваат на наредниот пресметковен период.

### 3.14. Резервирања

Резервираци се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена, како резултат на минат настани од кои се очекува одлив на парични или други средства) и кога износот на

надоместокот со поголема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според нивната сеташна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парити и личнаси резервациите се дисконтираат на нивната сеташна вредност се примена на стапки проценети од одражување кои ги одразуваат тековните пазарни процени.

### 3.15. Неизвесности

Неизвесна обвора е можна обвора која произлегува од минат настан или што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски не се признаваат во финансиските извештаи туку само се објавуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан или што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е реална ситуација.

### 3.16. Придоноси за пензионо и инвалидско осигурување и обврски по основа на престанок на работниот однос

Друштвото воши уплата на придонесите за пензионо и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензионо фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќање на сие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на чивното пензионирање. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи сметка дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основа на технолошки вишок износ кој зависи од работниот стаж на вработениот но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи сметка дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

### 3.17. Главнина

#### 3.17.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции (удели).

#### 3.17.2. Дополнителни резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издери од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Дополнителен износ на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина. Истата може да се употреби само за покривање на загубите. Друштвото не издериува од добивката за законски резерви бидејќи има достигнато 10% од основната главнина.

#### 3.17.3. Резерва за ликвидационен вредност

Реконструкционата резерва се формира врз основа на избршената годишна ревалоризација. Во согласност со законските прописи салдото на ревалоризационата резерва се евидентира во рамките на капиталот и истото не претставува предмет на распределба.

### 3.18. Наемти

Наемито со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственост на недвижното средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се



евидентира според нивната објективна вредност или доколку е тва почиска од набавната полаганата вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Друштвото нема трансакции кои претставуваат финансиски вземи при што истото не се јавува како наемател или наемодавател на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од страна на наемодавателот се класифицирани како оперативни наеми. Во евиденцијата на наемателите плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во извештајот за серпратна добивка на рамномерна основа за прометгаењето на наемот. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности. Во текот на разгледуваниот период Друштвото нема трансакции кои претставуваат оперативен наем при што истото не се јавува како наемател или наемодавател на такви средства.

### 3.19 Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноките и полуките при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога не се исполнат во целост следните услови:

- На купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на стоките. Друштвото не задржува виталнска контрола врз продадените стоки.
- Приходите може веродостојно да се измерат.
- Веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Друштвото.
- Трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат.
- Сопствен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога не се исполнат во целост следните услови:

- Приходот може веродостојно да се измери.
- Веројатно е дека Друштвото ќе има прилив на економски користи.
- Степенот на довршеност може веродостојно да се измери.
- Трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат.
- Сопствен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Друштвото од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за значајно мерење и наплата.

### 3.20 Признавање на расходи

Расходите се признаваат врз основа на принципот на спротивставување, ко што вклучува истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста трансакција.

Каде што не постои можност или има по тешкотии во спротивставувањето на приходите и расходите се поменува процентот на целосно расходување на сите настанати трошоци.

### 3.21 Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на Извештајот за серпратна добивка се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на холдинги од вредност, приходи од камати и од курсни разлики.

- **Камати** се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, иако то е предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на ликвидација се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примаче на истите.
- **Курсни разлики** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
- **Капитални добивки** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

### 3.22. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на Извештајот за сопствена добивка се прикажуваат како расходи во периодот на кога се однесуваат независно дали се платени. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

### 3.23. Данок на добивка

Во однесениот во важенката законската регулатива во Република Северна Македонија, данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година како и на непризнатите расходи и на помалку исклучаните приходи.

Друштвото изготвува Даночен биланс, но не плаќа данок на остварената добивка бидејќи истото е регистрирано како Заштитно друштво и согласно Законот за вработување на инвалидни лица, истото е целосно ослободено од обавски за данок на добивка.

### 3.24. Принципи на консолидација

Друштвото Алинда- 2002 ДООЕЛ Штип е поврзан субјект со матичното друштво Макромет АД Штип и Фарста 2002 Штип. Се применува методот на потполна консолидација.

### 3.25. Трошци од претходен период

Материјално значајна грешка која е откриена во тековниот период а се однесува на претходен период и која притоа има значително влијание на консолидираните финансиски извештаи на еден или на повеќе претходни периоди со што претходните консолидирани финансиски извештаи не можат да се сметаат за веродостојни, се смета за грешка од претходен период, согласно на МСО 8 - Сметководствени политики, промена на сметководствените проценки и грешки согласно Одделот 19 на МСОИ за МСФ.

Грешката од претходниот период се поправа, така што за износот на таа грешка се врши корекција на почетната состојба на третирањето резултат, односно соодветната позиција во консолидираниот извештај за финансиската состојба, доколку грешката е од таква природа да не влијае на резултатот.

Материјално безначајните грешки се признаваат како приход или расход на тековниот период. Материјалноста на грешките се проценува од случај до случај во моментот кога ќе се открие грешката.

### 3.26. Помодобро, поинаку настани (расходи во датумот на кој се издаваат извештаи)

За ефектите од дојдените случувања кои настануваат во периодот помеѓу издавањето на консолидираниот извештај за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат консолидираните финансиски извештаи и се во директна врска со состојбата на позициите кои постојат на датумот на издавање на консолидираниот извештај на финансиската состојба, се врши корекција на претходно признавите износи во консолидираниот финансиски извештај.

За ефектите од деловните случувања кои постојат во периодот помеѓу издавањето на консолидираниот извештај за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат консолидираните финансиски извештаи, а се однесуваат на околности кои не постојат на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба, во белешките кон консолидираните финансиски извештаи се врши објаснување на природата на случувањето и послена на неговиот финансиски ефект.

### 3.27. Промена на сметководствени политики

Сметководствените политики кои се утврдени со овој правилник се применуваат од период до период на конзистентна основа.

Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на нови МСО МСОИ.

По истушок од ставот 1 и 2 на оваа точка, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно ако се проценат дека новата сметководствена политика води кон подобва презентација на случувањата и позициите во консолидираните финансиски извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Менаџментот на Друштвото.

Новата сметководствена политика се применува ретроспективно, кога тра се бара од МСС/МСФИ како од секогаш да била во примена, освен кога износот за корекција не може специфично да се утврди во кој случај новата сметководствена политика се применува на перспективна основа.

Ефектот кој настанува од ретроспективна примена на новите сметководствени политики се признава како корекција на пренесениот резултат во согласност со МСС 8, објасно Објасно 10 на МСФИ за МСФ.

### 3.28. Завршни одредби

За оние средства, обврски, приходи и расходи за кои во овој акт не се утврдени сметководствени политики ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврдено во соодветните МСФИ.

## БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

### 4.1. Финансиски ризици и управување со ризици

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секоедневно работење а кои се однесуваат на купувањето, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

#### 4.1.1. Ризик од промена на девелуповен курс

Друштвото не влегува во трансакции во странска валута при што истото не е изложено на секоедневно промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат посебни финансиски инструменти за обезбедување на разј вид на ризик.

#### 4.1.2. Ризик од промена на цени

Друштвото не е изложено на ризик од промена на цени на вложувањето расположливи за продажба бидејќи истото не поседува вложувања кои се расположливи за продажба.

#### 4.1.3. Ризик од кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Друштвото има голем број на купувачи така што свој ризик е минимален, но сепак постои бидејќи Друштвото нема изградено некоја посебна политика со која би можело да управува или да го намали кредитниот ризик.

#### 4.1.4. Ризик од каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позамици или кога има депонирано парични средства во банки, депозирани по варијабилни каматни стапки. Доколку Друштвото користи вакви кредити и позамици или има депонирано средства во банки, тогаш може да се каже дека постои изложеност спрема разј вид на ризик, но дека тој зависи од движењето на финансиските пазари и Друштвото нема начин истот да го намали.

#### 4.1.5. Ризик од ликвидностен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба да своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со континуирано обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите приоритетни обврски. Друштвото не се соочува со вакви проблеми во своето работење.

#### 4.1.6. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за теконата година. Во теконата 2021 година во Друштвото не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се страдалат со разумна сигурност.

#### 4.1.7. Обврски кон кредитни институции

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од отпущачите, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачите, обврските по кредити, ако и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обележувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

### 4.2. Финансиски инструменти

#### 4.2.1. Финансиски инструментите

Друштвото врши финансирања на своето работење од сопствени средства за акумулирана добивка и амортизација и со користење на краткорочни и долгорочни кредити и позајмици со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Долгорочна задолженост</b>		
Долгорочни обврски	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	93	41
<b>Нето обврски</b>	<b>(63)</b>	<b>(41)</b>
Вкупен капитал и резерви	93 850	75 529
<b>% на долгорочна задолженост во однос на капиталот</b>	<b>(0,06%)</b>	<b>(0,05%)</b>

Друштвото нема долгорочни кредити па неговата долгорочна задолженост во однос на капиталот е негативна.

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Вкупна задолженост</b>		
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	28 097	29 434
Вкупни средства	118 953	96 074
<b>% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства</b>	<b>21,07%</b>	<b>21,32%</b>

#### 4.2.2. Ризик од девалвација

Друштвото вгледува во трансакции во странска валута кои проследуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на сезондни промени на девалвациите курсеви на странски валути.

Состојбата со девалвациите износи на средствата и обврските денонминирани во македони денари е како што следи:

	Средства				Обврски		Во илјади (000) МКД	
	Средства		Обврски		Салдо			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020		
ЕУР	-	-	-	10	-	(10)		
УСД	-	-	-	-	-	-		
Други	-	-	-	-	-	-		

Следната табела ја прикажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девалвациите салда на средствата и обврските на датумот на извештајот за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

	Во илјади (000) МКД			
	Зголемување за 10%		Намалувања за 10%	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	-	-	-	(1)
УСД	-	-	-	-
Други	-	-	-	-
<b>Нето ефект</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>

Илустрацијата 2002 ДООЕЛ ШТИП  
 Бележки кон Финансиските извештаи

4.3.3. Ризик од променлива каматна стапка

Бидејќи Друштвото користи кредити со варијабилни каматни стапки, сензитивноста од промената на каматните стапки се проценува на следниов начин:

Финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Некаматносни</b>		
Парични средства	63	41
Побарувања од поврзани субјекти	19.459	19.258
Побарувања од купувачи	6.357	21.494
Краткорочни финансиски средства	66.171	21.659
Останати побарувања	-	178
Вложувања расположливи за продажба	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>91.750</b>	<b>68.667</b>
<b>Каматносни со променлива каматна стапка</b>		
Парични средства на сметки	-	-
Дадени депозити во банки	-	-
Дадени земаи на поврзани друштва	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<b>Некаматносни</b>		
Обврски кон добавувачи	22.319	17.033
Останати тековни обврски	2.193	2.233
<b>Вкупно</b>	<b>24.572</b>	<b>19.266</b>
<b>Каматносни</b>		
Обврски по кредити со променлива каматна стапка	-	-
Обврски по кредити со фиксно каматна стапка	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Друштвото нема средства и обврски со променлива каматна стапка кои би имале неа објективната вредност на идните парични тековни и на финансиските инструменти поради што анализата на сензитивност на каматните стапки не е прикажана во овие посебни финансиски извештаи.

4.3.4. Ризик од ликвидност

Друштвото е изложена на ризик од неплативност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плати стечаите обврските спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик Друштвото го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите постигнати обврски.

Следната табела ја дава волноста на финансиските средства и обврски на друштвото со состојба на 31 декември тековната година според нивната доспеаност:

	Во илјади (000) денари						Вкупно
	Недоспеани	До 30 дена	До 90 дена	До 180 дена	До 365 дена	Над 365 дена	
Парични средства	-	63	-	-	-	-	63
Побарувања од поврзани друштва	9.100	972	972	8.805	-	-	19.459
Побарувања од купувачи	1.491	475	308	2.000	1.357	351	6.357
Побарувања од различни партнери на поврзани друштва	-	-	52	-	-	-	52
Побарувања по дадени земаи	-	40	-	55.530	-	150	56.120
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно средства</b>	<b>10.651</b>	<b>1.098</b>	<b>1.330</b>	<b>76.338</b>	<b>1.397</b>	<b>347</b>	<b>91.761</b>
Обврски спрема поврзани друштва	-	607	-	-	-	-	607
Обврски спрема добавувачи	1.031	5.213	4.073	5.361	100	-	20.378
Обврски кон кредитори и гараниски од страна	321	-	-	-	-	-	321

Април 2022 ДООЕЛ ШТИ  
Белешки кон финансиските извештаи

Обврски спрема работодавци	191	-	-	-	-	-	79
Обврски спрема докажани	17	-	-	-	-	-	-
Обврски по зарци спрема поврзани друштва	-	8	-	-	-	-	8
Обврски по заем и кредити	148	-	-	-	-	-	148
Останати обврски	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно обврски</b>	<b>8.289</b>	<b>6.156</b>	<b>4.023</b>	<b>5.369</b>	<b>730</b>	<b>7</b>	<b>24.574</b>

## БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	4.175	7.050
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва во земјата	50.123	39.910
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	7.492	5.173
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и опнадоци	349	953
Останати приходи од продажба на неповрзани друштва	100	197
<b>Вкупно</b>	<b>62.250</b>	<b>46.884</b>

## БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останати приходи	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	-	673
Приходи од направени општествени набавувања и приходи од отпис на обврските	-	3.004
Приходи од премии, субвенции, додачи и донации	5.058	-
Останати приходи од работењето	150	963
Останати финансиски приходи	24	-
<b>Вкупно</b>	<b>5.263</b>	<b>4.541</b>

## БЕЛЕШКА 7. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И НА НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО

Промена на вредноста на залихи	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	1.152	1.457
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	1.344	1.162
<b>Вкупна промена на вредноста</b>	<b>183</b>	<b>(295)</b>

## БЕЛЕШКА 8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоци за сировини и материјали	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020

Илинден 2007 ДООЕЛ Штип  
Белешки кон финансиските извештаи

Трошоци за енергија за производство	130	103
Трошоци за сировини и материјали за производство	19.145	15.548
<b>Вкупно</b>	<b>19.275</b>	<b>15.651</b>

**БЕЛЕШКА 9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ**

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Набавна вредност на продадени стоки	2021	2020
Набавна вредност на продадени добри стоки	7.485	5.336
<b>Вкупно</b>	<b>7.485</b>	<b>5.336</b>

**БЕЛЕШКА 10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ**

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2021	2020
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	834	866
<b>Вкупно</b>	<b>834</b>	<b>866</b>

**БЕЛЕШКА 11. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Услуги со карактер на материјални трошоци	2021	2020
Портенски услуги, телефонски услуги и интернет комунални услуги	166	166
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	145	150
Услуги за одржување и заштита	282	-
Останати услуги	577	436
<b>Вкупно</b>	<b>2.417</b>	<b>1.868</b>

**БЕЛЕШКА 12. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО**

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Останати трошоци на работењето	2021	2020
Банкарски услуги и трошоци за платежен промет	25	59
Дански кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	237	230
Трошоци за осигурување	323	406
Трошоци за репрезентација	526	837
Трошоци за спонзорства и донации	25	-
Останати трошоци на работењето	347	2.763
<b>Вкупно</b>	<b>1.334</b>	<b>4.298</b>

### БЕЛЕШКА 13. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Трошоци за вработени	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Плата и надоместоци на плата бруто за производство	13.016	12.369
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	19	164
Надоместоци на трошоци на вработените и подвизиле	631	712
Останати трошоци за вработените	434	451
<b>Вкупно</b>	<b>14.100</b>	<b>13.446</b>

### БЕЛЕШКА 14. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Амортизација на основни средства	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Трошоци за амортизација	1.372	1.195
<b>Вкупно</b>	<b>1.372</b>	<b>1.195</b>

### БЕЛЕШКА 15. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Вредносно усогласување обврзувачки на краткорочни побарувања	363	191
<b>Вкупно</b>	<b>363</b>	<b>191</b>

### БЕЛЕШКА 16. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останати расходи од работењето	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	2.177	0
Останати расходи од работењето	38	23
<b>Вкупно</b>	<b>2.215</b>	<b>23</b>

### БЕЛЕШКА 17. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Финансиски расходи	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Расходи врз основа на камати од работењето со непозвани друштва	4	13
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со асоцијани друштва	0	0
<b>Вкупно</b>	<b>4</b>	<b>13</b>



## БЕЛЕШКА 18. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Добивка пред оданочување	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Добивка	18.297	7.243
<b>Вкупно</b>	<b>18.297</b>	<b>7.243</b>

## БЕЛЕШКА 19. ДАНОК НА ДОБИВКА

Друштвото пресметува данок на добивка и го искажува во даночниот биланс. Данокот на добивка се пресметува на остварената добивка во теквината година како и на даночно непроизнати расходи и помалку искажаните приходи по стапка од 10% (2020: 10%). Согласно важечките законски прописи Друштвото е регистрирано како заштитно друштво и е ослободено од плаќање на данок на добивка.

Пресметка на данок на добивка	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Финансиски резултат од БУ	18.297	7.243
Непроизнати расходи за даночни цели	2.922	753
Даночна основа	21.219	7.996
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалување	21.219	7.996
Пресметан данок на добивка (10% и даночна основа)	2.122	800
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
<b>Пресметан данок по намалување (ослободено од плаќање)</b>	<b>2.122</b>	<b>800</b>

## БЕЛЕШКА 20. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Нето добивка/загуба	18.297	7.243
<b>Вкупно</b>	<b>18.297</b>	<b>7.243</b>

## БЕЛЕШКА 21. ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

Вкупна сеофатна добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Вкупна сеофатна добивка/загуба	18.297	7.243
<b>Вкупно</b>	<b>18.297</b>	<b>7.243</b>

## БЕЛЕШКА 22. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и	Материјални средства во подготовка	Во илјади (000) МКД	
				Вкупно	

Исправен 2002 ДООБЛ Д.Т.П.  
Белешки кон финансиските изјави

		транспортни средства		
Набавна вредност на основните средства (состојба на 01.01.2021)	23.500	629	6.112	30.240
- директни зголемувања	77	-	-	77
- прекинувања	3.355	-	3.355	-
- расходи и отуѓување	-	-	-	-
- девалвација	-	-	-	-
Состојба на основните средства на 31.12.2021	26.963	629	2.726	30.317
Исправка на основните средства 01.01.2021	10.630	334	-	10.964
- амортизација	1.309	63	-	1.372
- расходи и отуѓување	-	-	-	-
- ревалоризација	-	-	-	-
Состојба на исправката на основните средства 31.12.2021	11.939	397	-	12.336
<b>Сегашна вредност на 31.12.2021</b>	<b>15.024</b>	<b>231</b>	<b>2.726</b>	<b>17.981</b>

Вид на основно средство	Постройки и опрема	Во илјади (000) МКД		
		Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на основните средства (состојба на 01.01.2020)	23.295	514	5.606	29.415
- директни зголемувања	204	114	1.120	1.438
- прекинувања	-	-	1615	1.615
- расходи и отуѓување	-	-	-	-
- девалвација	-	-	-	-
Состојба на основните средства на 31.12.2020	23.500	629	6.112	30.240
Исправка на основните средства 01.01.2020	9.496	273	-	9.769
- амортизација	1.154	61	-	1.215
- расходи и отуѓување	-	-	-	-
- ревалоризација	-	-	-	-
Состојба на исправката на основните средства 31.12.2020	10.630	334	-	10.964
<b>Сегашна вредност на 31.12.2020</b>	<b>12.869</b>	<b>294</b>	<b>6.112</b>	<b>19.274</b>

## БЕЛЕШКА 23. ЗАЛИХИ

Залихи	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Залиха на сировини и материјали	6.983	9.719
Готови производи	1.344	1.162
<b>Вкупно</b>	<b>8.327</b>	<b>7.878</b>

Залихите на сировини и материјали се водат по пазарски цени а на крајот на годината се врши нивно сведување по набавна цена. Залихите на недовршеното производство, готовите производи и трговските стоки се вреднуваат по помиската од набавната односно од нето реализациона вредност. Ситниот инвентар се оприштура 100% при ставање на излизот во употреба.

## БЕЛЕШКА 24. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Краткорочни побарувања</b>		
Побарувања од поврзани субјекти	19.459	15.255
Побарувања од купувачи во земјата	6.057	31.494
Побарувања од државата	-	153
Побарувања од вработени	-	45
Остаточни побарувања	-	-
<b>Краткорочни финансиски средства</b>	<b>66.171</b>	<b>21.699</b>
Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	52	4.752
Побарувања по дадени заеми	56.120	16.947
<b>АВР</b>	<b>894</b>	<b>254</b>
Од напред платени трошоци	140	254
Пресметани приходи што не можат да бидат фактурирани	754	-
<b>Вкупно</b>	<b>92.582</b>	<b>68.879</b>

Побарувањата од поврзаните субјекти се однесуваат на следниве субјекти

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Побарувања од поврзани субјекти</b>		
Макросмет АД ШТИП	10.403	7.747
Европа ДООБЕЛ ШТИП	9.056	15.508
<b>Вкупно</b>	<b>19.459</b>	<b>15.255</b>

	Во илјади (000) МКД	
	2021	
<b>Старосна структура на побарувањата од поврзани субјекти</b>		
Недоспеани		0.160
До 1 месец		510
Од 1 до 3 месеци		912
Од 3 до 6 месеци		5.806
Од 6 до 12 месеци		-
Над 12 месеци		-
<b>Вкупно</b>		<b>19.459</b>

	Во илјади (000) МКД	
	2021	
<b>Старосна структура на побарувањата од купувачи</b>		
Недоспеани		1.497
До 1 месец		476
Од 1 до 3 месеци		306
Од 3 до 6 месеци		2.000
Од 6 до 12 месеци		1.187
Над 12 месеци		367
<b>Вкупно</b>		<b>6.057</b>

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Побарувања за позајмици од поврзани субјекти</b>		
Макросмет АД ШТИП	-	3.345
Европа ДООБЕЛ ШТИП	52	1.404
<b>Вкупно</b>	<b>52</b>	<b>4.752</b>

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Побарувања за позајмици од останати поврзани субјекти</b>		
Млекарска АД Петровс	44.676	19.397
Зелпак ДОО	20.594	-
<b>Вкупно</b>	<b>65.570</b>	<b>16.397</b>

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Побарувања за позајмици од останати физички и правни лица</b>		
Физички лица	550	550
<b>Вкупно</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

## БЕЛЕШКА 25. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Парични средства и парични еквиваленти</b>		
Парични средства на трансакциски сметки во денари	31	41
Парични средства во Благајна	2	0
<b>Вкупно</b>	<b>63</b>	<b>41</b>

Од Извештајот за паричните текови може да се види дека Друштвото има

Паричен тек	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Паричен тек од оперативни активности	44.572	3.553
Паричен тек од инвестициски активности	(44.550)	(3.953)
Паричен тек од финансиски активности		-
<b>Нето пораст/намалување на готовината:</b>	<b>22</b>	<b>-</b>

## БЕЛЕШКА 26. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Главнина и резерви</b>		
Од-во-а главнина заплата и уплатен капитал	584	584
Резалпроцентски резерви	35	35
Резерви	54	54
Задржана акумулирана добивка од претходни години	74.916	67.573
Добивка за тековната година	18.297	1.243
<b>Вкупно</b>	<b>93.686</b>	<b>75.589</b>

Извештајот за промените во главничата и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 6.

## БЕЛЕШКА 27. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
<b>Тековни обврски</b>		
Обврски спрема поврзани друштва	937	1.045
Обврски спрема добавувачи	22.379	17.033

Илинден 2022 ДООЕЛ Штип  
Белешки кон Финансиските извештаи

Обврски спрема добавувачи во земјата	22.379	17.018
Обврски спрема добавувачи од странство	.	10
Обврски за надомест и други примања на членови на Управен и Надзорен одбор, одбор на директори и управители	.	8
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	320	291
Обврски спрема прработени	767	696
Обврски за плата и надоместоци на плата	767	696
Тековни даночни обврски	17	16
Обврски за персонален данок на доход	17	16
<b>Обврски по заеми и кредити</b>	<b>154</b>	<b>165</b>
Обврски по заеми спрема поврзани друштва	8	.
Обврски по заеми и кредити Комерцијална Банка АД Скопје	146	165
Пасивни временски разграничувања	493	1.218
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	493	1.218
<b>Вкупно</b>	<b>25.067</b>	<b>20.484</b>

	Во илјади (000) МКД	
<b>Старосна структура на обврски спрема поврзани друштва</b>	<b>2021</b>	
Недоспелни	.	
До 1 месец	937	
Од 1 до 3 месеци	.	
Од 3 до 6 месеци	.	
Од 6 до 12 месеци	.	
Над 12 месеци	.	
<b>Вкупно</b>	<b>937</b>	

	Во илјади (000) МКД	
<b>Старосна структура на обврски спрема добавувачите</b>	<b>2021</b>	
Недоспелни	1.037	
До 1 месец	5.213	
Од 1 до 3 месеци	4.023	
Од 3 до 6 месеци	6.368	
Од 6 до 12 месеци	730	
Над 12 месеци	7	
<b>Вкупно</b>	<b>22.379</b>	

## БЕЛЕШКА 28. ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Илинден 2022 ДООЕЛ Штип има трансакции со повеќе поврзани субјекти. Во консолидираните финансиски извештаи е вклучен заедно со Макромет АД Штип кој е доминантен сопственик и со Европа ДООЕЛ Штип. Сите трансакции со поврзаните субјекти произлегуваат од работењето и нивната вредност и услови се заемно договорени. Стоките и услугите помеѓу поврзаните субјекти се продавани по пазарни цени. Во табелата што следува се дадени податоци за обемот и состојбите на трансакциите со поврзаните субјекти на и за периодот што завршува на 31 Декември 2021.

	Во илјади (000) МКД	
<b>Побарување по основи на продажба</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Макромет АД ШТИП	10.405	1.747
Европа ДООЕЛ ШТИП	9.056	13.008
<b>Вкупно</b>	<b>19.461</b>	<b>15.255</b>

Во илјади (000) МКД

Илустра 2022 ДООЕЛ ШТИГ  
Безврски кон финансиските извештаи

Побарувања по основ на позајмици	2021	2020
Макпромет АД ШТИГ	-	3.348
Европа ДООЕЛ ШТИГ	52	1.404
<b>Вкупно</b>	<b>52</b>	<b>4.752</b>

	Во илјади (000) МКД	
Обврски по основ на набавки и услуги	2021	2020
Макпромет АД ШТИГ	937	1.041
Европа ДООЕЛ ШТИГ	-	4
<b>Вкупно</b>	<b>937</b>	<b>1.045</b>

	Во илјади (000) МКД	
Обврски по основ на позајмици	2021	2020
Макпромет АД ШТИГ	6	-
<b>Вкупно</b>	<b>6</b>	<b>-</b>

	Во илјади (000) МКД	
Приходи од продажби на производи и услуги	2021	2020
Макпромет АД ШТИГ	10.156	411
Европа ДООЕЛ ШТИГ	41.036	33.841
<b>Вкупно</b>	<b>51.190</b>	<b>34.252</b>

	Во илјади (000) МКД	
Трошоци за набавки и услуги	2021	2020
Макпромет АД ШТИГ	1.065	2.144
Европа ДООЕЛ ШТИГ	266	1.754
<b>Вкупно</b>	<b>1.331</b>	<b>4.498</b>

Трансакции со останици поврзани субјекти

	Во илјади (000) МКД			
	2021 година			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Делгак ДООЕЛ Делчево	24.956	-	5.991	-
Кутис ДООЕЛ ШТИГ	-	-	26	12
Семенарство промет ДООЕЛ Скопје	-	-	26	-
Монтинг Изградба МА ДООЕЛ	-	-	6	331
Млекарна АД Тетово	45.196	1	150	46
Клучен раководен кадар (сопственички и раководен кадар на матичното друштво)	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>70.152</b>	<b>1</b>	<b>6.609</b>	<b>390</b>

	Во илјади (000) МКД			
	2020 година			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Делгак ДООЕЛ Делчево	26.158	-	4.807	120
Кутис ДООЕЛ ШТИГ	3	-	22	-
Семенарство промет ДООЕЛ Скопје	21	-	138	-
Монтинг Изградба МА ДООЕЛ	55	-	363	-
Млекарна АД Тетово	18.381	-	1.715	-
Клучен раководен кадар (сопственички и раководен кадар на матичното друштво)	-	20	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>45.278</b>	<b>20</b>	<b>7.048</b>	<b>120</b>

## **БЕЛЕШКА 29. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

### **29.1. Дадени хипотеки на свој имот**

Друштвото нема дадено хипотеки на свој имот како обезбедување на плаќања по кредитни обврски спрема доверители и банкарски институции.

### **29.2. Судски спорови**

Со состојба 31.12.2021 год. друштвото нема активни судски спорови ниту како тужител ниту како тужена страна.

### **29.3. Гаранции**

Друштвото користи банкарска гаранција издадена од Комерцијална банка АД врз основа на склучен договор на 11.12.2018 година. Гаранцијата е во корист на Посебниот фонд за набавка на опрема при Агенцијата за вработување на РСМ во износ од 1.324 илјади денари. Гаранцијата е со рок на важност до 11.01.2022 година.

## **БЕЛЕШКА 30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле некои материјално значајни настани за кои треба да бидат објаснети во оваа белешка.

За Или-ден 2002 ДООЕЛ Ш.т.п

Управител

Милеја Герогијев

**Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД**

Во согласност со член 476 став 4 од Законот за трговени друштва Годишната сметка која ја изготвуваат Друштвата и вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за серпфитни добивки и објаснувачки белешки.

Годишната сметка и финансиските извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, изходите, плаќањата и остварената добивка односно загуба на Друштвото за деловната година.

Во согласност со член 477 став 6 од Законот за трговени друштва Органот на управување на Друштвото попра, годишната сметка односно финансиските извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и Извештај за работењето на Друштвото за претходната година со содржина определена во член 364 став 7 од ЗТД,

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка и остата со состав од Извештај за финансиската состојба, Извештај за серпфитни добивки и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Годишната сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работењето се дадени во Дополските 2 и 3.

Управителот на Друштвото го изготвил и потпишал Годишниот извештај за работењето

За Иланда-2002 ДООЛШ Ш.П

Управител

Милан Весимиров



Годишна сметка

- Извешта за финансиската состојба
- Извешта за нефинансиска добивка

Годишен извештај за работењето

БМБС: 05647622

Деловно име: Трговска друштво за прометување на недвижности и имот  
производство, телекомуникации и транспорт / ДМ-ДЕН 2002 ДООП улог дива  
ДООП

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година: 2023

Приста на прикачени документи:

Објавувачки Белешки и други прилоги

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА 002+009+020+021+0211	1.380.620,00			13.775.430,00
9	II МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 010+013+014+015+016+017+018+019	1.960.820,00			19.273.475,00
13	-- Постройки и опрема	15.023.595,00			12.609.941,00
14	-- Транспортни средства	23.409,00			294.261,00
18	-- Материјални средства за подготовка	2.723.815,00			6.111.526,00
36	-- В. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА 007+040+052+053	100.077.793,00			70.944.372,00
37	I ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	6.327.454,00			45.1623,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	6.387.094,00			6.104.701,00
41	-- Залихи на готови производи	1.344.418,00			1.161.603,00
45	-- II КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА 046+047+048+049+050+051	20.575.971,00			46.929.915,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	19.459.289,00			19.254.535,00
47	-- Побарувања од купувачи	9.106.682,00			20.440.000,00
49	-- Побарувања од државата по одобрена деловна промена, масовна акција и на основата дадени или давајќа предплати				130.190,00
50	-- Побарувања од вработените				44.73,00
52	-- III КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (054+055+056+057+058)	60.171.263,00			21.695.570,00
56	-- Побарувања по дивиденди од поврзани друштва	51.556,00			4.750.14,00
57	-- Побарувања по дивиденди од поврзани друштва	6.110.431,00			16.049.516,00
59	-- IV ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	63.353,00			41.191,00
60	-- Парични средства	63.353,00			41.191,00

62	-- УЧЕСТОКОВИ И ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ АБР	509,453.00	509,453.00
63	-- ВКУПНА АКТИВА СРЕДСТВА 201+235+236+244+001	118,593,065.00	96,073,519.00
65	-- ПАСИВА - А ПЛАНОВИ И РЕЗЕРВИ 202+213+214+255+210+211+215+216+217+218	97,585,761.00	77,768,091.00
66	-- ОСНОВНА ГЛАВНИНА	567,409.00	567,409.00
70	-- РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И ГЛАВНИКИ ОД ВРЕДИУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА БЕОПРАТНА ДОБИВКА	34,745.00	34,745.00
71	-- РЕЗЕРВИ ОД ОСТАНАТА	64,407.00	64,407.00
72	-- Законски резерви	54,477.00	54,477.00
75	-- НЕПЛАЌЕНА ДОБИВКА	74,915,619.00	53,577,046.00
77	-- ДОБИВКА ЗА ЦЕЛЕНАТА ГОДИНА	18,295,703.00	1,242,815.00
81	-- ОБВРСКИ 282+285+286	24,374,301.00	19,297,435.00
95	-- КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ од 296 до 298	24,574,391.00	19,256,476.00
96	-- Обврски спрема партнерни друштва	600,069.00	1,044,057.00
97	-- Обврски спрема добавувачи	22,379,212.00	1,023,471.00
99	-- Обврски за рачни и подрачски платени и на чадимести на плати	327,361.00	200,656.00
100	-- Обврски кон вработените	766,741.00	666,240.00
101	-- Тековни рачни обврски	19,905.00	19,265.00
103	Обврски по заемни кредити спрема партнерни друштва	6,303.00	
104	Обврски по заемни кредити	146,136.00	154,941.00
109	-- ОДОКЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ ТРВ	403,000.00	1,218,000.00
111	ВКУПНО ПАСИВА - ГЛАВНИНА РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ 210+211+215+216+217+218+282+285+286+296+297+298+299+309+310	118,053,366.00	96,073,519.00

## Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- ПРИХОДИ ОД РАБОТЕНЕ ТО 202+203+205	67,512,712.00			31,421,120.00
202	Приходи од продажба	52,245,721.00			41,563,775.00
203	-- Останати приходи	5,062,790.00			4,542,345.00
204	Задачи на готови производи и недовршени производи на почетокот на годината	1,163,505.00			1,455,475.00
205	Задачи на готови производи и недовршени	1,344,415.00			1,161,505.00

Производство на кредити и полни вето			
207	I РАЗХОДИ ОД РАБОТНОСТА 208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+222	49.357.418,00	49.673.933,00
208	Трошоци за суровини и други материјали	9.275.401,00	15.651.395,00
209	-- Набавна вредност на продаваните стоки	7.481.375,00	8.236.175,00
210	-- Набавна вредност на продаваните материјали и позорни делови (лимен инвентар, облека и лепотоци)	534.288,00	565.959,00
211	-- Струти со карактер на материјални трошоци	2.105.643,00	1.901.981,00
212	Останати трошоци од работењето	7.324.892,00	4.187.721,00
213	Трошоци за вработени 214+215+216+217	13.423.115,00	13.441.315,00
214	-- Плати и надоместоци на плата - нето	8.777.557,00	8.126.435,00
215	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	267.700,00	500.000,00
216	-- Изданоци од работниот социјално осигурување	3.645.458,00	3.376.715,00
217	-- Останати трошоци за вработените	400.370,00	1.147.194,00
218	-- Амортизација на материјалите и инвентари, вклучувајќи средства	1.371.764,00	1.124.565,00
219	Бодикосно усогласување - обезбедување на некласифицирано	253.264,00	131.155,00
222	-- Останати разходи од работењето	3.214.670,00	22.872,00
223	-- II ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ 224+225+226+227+232+233	150,00	
231	-- Приходи по основ на нуспомошници од работења со непрофитни друштва	159,00	
234	-- II ФИНАНСИСКИ РАЗХОДИ 235+236+240+241+242+243	3.563,00	11.807,00
239	-- Расходи по основ на камати од работења со непрофитни друштва	3.334,00	12.104,00
240	-- Расходи по основ на нуспомошници од работења со непрофитни друштва	210,00	103,00
246	-- Добивка од работното работење 247+248+249+ 252+253+254+255	15.295.703,00	1.242.815,00
250	Добивка под ознакавање 248+248 или 248 249	15.295.703,00	7.242.815,00
255	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 250 252+253+254	15.295.703,00	7.242.815,00
257	-- Изданоци од работното работење по основа на нуспомошници по работи во предметниот сектор во непрофитни друштва	15,00	14,00
258	-- ВРС на месеци на работења во непрофитни друштва	15,00	14,00
259	-- ДОБИВКА ЗАГРБА ЗА ПЕРИОДИ	15.295.703,00	1.242.815,00
260	-- Добивка од имотната на имотните на акции на непрофитни друштва	15.295.703,00	1.242.815,00
269	Добивка за годишната	15.295.703,00	7.242.815,00
288	-- Еквивалентна добивка за годишната 259+260 или 269+270	15.295.703,00	1.242.815,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги АОП 641 + АОП 642 + или + АОП 201 од БУ	50.123.190,00			52.676.110,00
641	-- Приходи од продажба на стоки и услуги АОП 642 од БУ	50.123.190,00			52.676.110,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар и или + АОП 202 од БУ	11.570.506,00			12.591.925,00
655	-- Најважни општествени провизувања и приходи од услуги на странци и или + АОП 203 од БУ	370,00			2.374.614,00
663	-- Приходи од превозни години и или + АОП 204 од БУ	53.078,00			116.786,00
668	-- Приходи за сурванки и материјали и или + АОП 206 од БУ	18.327.259,00			19.661.094,00
671	-- Енергетски материјали и или + АОП 208 од БУ	14.126,00			432.951,00
673	-- Униформи за заштита облека и обука и или + АОП 209 од БУ	2.140,00			
675	-- Вода и или + АОП 208 од БУ	149.336,00			179.613,00
676	-- Потрошена електрична енергија и или + АОП 208 од БУ	4.457,00			5.731,00
677	-- Потрошена енергетска горива и или + АОП 209 од БУ	126.663,00			47.746,00
682	-- Сити услуги во земјата и или + АОП 211 од БУ	166.750,00			168.773,00
695	-- Репарирање возила и возово и или + АОП 217 од БУ	391.000,00			371.264,00
698	-- Дневници за службени патувалци, сопствена и патни трошоци и или + АОП 217 од БУ	16.713,00			193.276,00
704	-- Трошоци за општествена исправна работа на работа и или + АОП 217 од БУ				711.571,00
706	-- Надомест на ангажирана работна сила преку агенциите за привремено вработување и или + АОП 217 од БУ				1.253.156,00
709	-- Репрезентација и или + АОП 212 од БУ	366.663,00			336.867,00
711	-- Надомест за банкарски услуги и или + АОП 212 од БУ	89.721,00			90.445,00
715	-- Надомест за привремено вработување и или + АОП 217 од БУ	61.111,00			
717	-- Останати трошоци на работењето и или + АОП 212 од БУ	272.049,00			1.595.110,00
722	-- Превенциски надомест на работно место на месечно	35,00			34,00
723	-- Превенциски надомест на работно место	35,00			34,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2450	- 18.18 - Други издавачки дејности	67.512.871,00			

Потпишано од:

Задолжна изјавила

СНММакедонски Телеком ОАД - СММакедонски  
 Телеком - СММа  
 Македонски Телеком ОАД

Изјавувам под мара на материјална и формална одговорност дека податоците во подолната сметка се точни и веродостојни.

Податоците за годишната сметка се по податок на добивањето, кој ќе излезе и со сепак издвојува по добивање на сметка на Централниот Регистар.

**ЗАПИСНИК**

од седницата на Одбор на директори на Макиромет АД Штип  
свржана на ден 15.04.2022 година  
на просторите на друштво на  
ул.Цр.Св.Будан Јовановски бр 3

Присутни на седницата се:

1. Миле Атанасов
2. Пиха Стерџова
3. Вјолета Николова

Седницата започна во 11:00 часо.

За работата на оваа седница Претседателот го предложи следниот:

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Донесување на Одлука за усвојување на годишна сметка, финансескиот извештај и годишниот биланс и вештај за работата на Макиромет АД Штип за 2021 година
2. Донесување на Одлука за усвојување на консолидирана завршна сметка, консолидиран финансески извештај на Макиромет АД Штип за 2021 година

Предложено е дневен ред едногласно е усвоен.

Целта на свикнувањето на ова седница на одборот на директори е разгледување и усвојување на годишната сметка, финансеските извештај и годишниот биланс на Макиромет АД Штип, донесување на Одлука за усвојување на консолидирана завршна сметка, консолидиран финансески извештај на Макиромет АД за 2021 . донесување на првото одлука за употреба на чиста добитка и покривање на загуба

На седницата беше истакнато дека покоска обврска е на секое акционерско друштво да свика годишно собрание на акционери на кое ќе бидат разгледани годишните сметки, финансеските извештај и вештајот за работење на друштвото.

По далекото обврзување одборот на директори ги разгледа и усвои годишните сметки, финансеските извештај и годишниот биланс и ги донесе следните одлуки:

Точка 1

**ГО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ  
ПРЕДЛОГ**

Врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на Макиромет АД Штип, Одборот на директори на Макиромет АД Штип на седницата одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

**О Д Л У К А**

за усвојување на годишната сметка,  
финансескиот извештај и годишниот извештај за работата на  
Макиромет АД Штип за 2021 година

**Член 1**

Годишната сметка, финансескиот извештај и годишниот извештај за работата на Макиромет АД Штип и друштвото, основани од него, за 2021 година се усвојуваат со следните показатели:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добитка	Добитка по одногодушје
Макиромет ДООЕЛ	212.521.308	709.608.517	2.912.796	2.502.264



Штат:				
Декаември 2002г	67.512.871	49.216.168	18.296.703	18.296.703
ДОДЕЛ Штат:				
Макромет АД - Штип	165.907.110	102.493.281	63.413.829	56.837.694

#### Член 2

Финансиската состојба до "Макромет" АД - Штип искажана консолидирано за 2021 година е следната:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Добивка по оданочување
	390.312.136	305.659.608	84.623.378	77.636.661

#### Член 4

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.  
Точка 2

#### ПРЕДЛОГ

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштво за производство и трговија "Макромет" АД Штип и член 504, 505 и 506 од Законот за трговски друштва, Одборот на директори на "Макромет" АД Штип, до Собранието на акционерите на друштвото, на седницата одржана на ден 15.04.2022 година ја донесе следната:

#### О Д Л У К А

за усвојување на консолидирана годишна сметка  
консолидиран финансиски извештај  
на "Макромет" АД Штип за 2021 година

#### Член 1

Се усвојува консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаји до следните показатели:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Добивка по оданочување
	390.312.936	305.689.608	84.623.328	77.636.661

Консолидиран Биланс на успех  
Консолидиран Биланс на состојба  
Консолидиран Извештај за промена во капиталот  
Консолидиран Извештај за паричните текови  
Белешки кон Консолидираните извештаји  
Применети сметководствени политики


#### Член 2

Извештаите се составен дел на оваа одлука.

#### Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.  
Заклучок во 12,00 часот

Макромет АД Штип  
Одбор на директори  
Цица Стефановиќ  
Вioleta Nikolaeva  
Mile Atanasov



Универзитет "Св. Кирил и Методиј"  
Скопје, Република Северна Македонија

Одделение за Економски Факултет

**ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 504,505 и 506 од Законот за трговска друштва и Статутот на Макромет АД Штип, Одборот на директори на Макромет АД Штип, до Собранието на акционери на друштвото, на седницата одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

**О Д Л У К А**

за усвојување на годишната сметка,  
финансескиот извештај и годишниот извештај за работата на  
Макромет АД Штип за 2021 година

**Член 1**

Годишната сметка, финансескиот извештај и годишниот извештај за работата на Макромет АД Штип и друштвата основани од него, за 2021 година се усвојуваат со следниве показатели:

<b>О П И С</b>	<b>Вк. приходи</b>	<b>Вк. расходи</b>	<b>Добивка</b>	<b>Добивка по оданочување</b>
Еуропа ДООЕЛ Штип	712.521.308	209.608.512	7.912.796	2.502.264
Издавец 2002 ДООЕЛ - Штип	67.512.871	49.216.168	18.296.703	18.296.703
Макромет АД Штип	155.907.110	182.493.281	63.413.829	56.857.694

**Член 2**

Финансеската сметка на Макромет АД - Штип покажана компримирани за 2021 година е следната:

<b>О П И С</b>	<b>Вк. приходи</b>	<b>Вк. расходи</b>	<b>Добивка</b>	<b>Добивка по оданочување</b>
	393.312.936	305.689.608	84.623.328	77.636.163

**Член 4**

Од овака биле стапува во сила се делот на донесувањето.

Макромет АД Штип  
Одбор на директори  
Паха Стерјова, ✓  
Валета Николска ✓  
Миле Атанасов ✓

№ 10/2022  
15.04.2022

Одбор на директори

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във вѐнота на изредбата от Статута на Друштво за производство и трѐбаѝа Макпромѐт АД Штито и член 504, 505 и 506 од Законот за трѐговски друштва, Одборот на директори на Макпромѐт АД Штито до Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 15.04.2022 година ја донесе следната:

### ОДЛУКА

за усвојување на консолидирана годишна сметка  
консолидиран финансиски извештај  
на Макпромѐт АД Штито за 2021 година

### Член 1

Се усвојува консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаји со следните показатели:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Добивка по одржување
	390.312.936	30.689.608	84.623.328	77.636.661

Консолидиран Биланс на успех

Консолидиран Биланс на состојба

Консолидиран Извештај за промени во капиталот

Консолидиран Извештај за паричните текови

Белешки кон Консолидираните извештаји

Применети сметководствени политики

### Член 2

Извештаите се составен дел на ова одлука.

### Член 3

Одлуката е сполува во сила со денот на донесувањето

Макпромѐт АД Штито  
Одбор на директори  
Таня Стерѝова  
Владета Николов  
Миле Аѝанасов

15.04.2022

СЛУЖБЕНИ ИЗВЕШТАЈ НА СЛУЖБЕНИ ДОКУМЕНТИ  
ЗА 2021 ГОДИНА

## Годишен извештај за работењето на Н.П.И.ЦЕН 2002 ДООЕЛ ШТИП

### I. Подготовка на друштвото:

Од уставно друштво за вработување во рамките на УКИ за производствот (заведението) за управување (Н.П.И.ЦЕН 2002 ДООЕЛ ШТИП) се состои од улогачи од ЗНТЦ и од улогачи од ЗНП. Издвојувано од ЗНТЦ се претставиле 28.91.998 ден. Додекашто од ЗНП се претставиле 1.323.246,80 ден. Друштвото е подготвено да работи во сите сезони. Улогачите постојат со договорно уредување со ЗНТЦ и ЗНП. Друштвото работи во сите сезони и секојдневна работа се напредува. Друштвото работи вработување на работници.

Од основни податоци за работното време на работници и престој на работници на работното време на 31 декември 2002 година, се заклучува дека работното време на работниците износи 84.791 часовина, а на 31 декември 2001 година, се заклучува дека работното време на работниците износи 84.791 часовина.

### II. Фактори кои влијаат врз работењето на друштвото:

Основни условни фактори, кои влијаат врз работењето на друштвото се: референцијата на работењето на ШТИП и ЦЕН 2002 ШТИП (ШТИП) и референцијата на работењето на ШТИП и ЦЕН 2002 ШТИП (ШТИП) и референцијата на работењето на ШТИП и ЦЕН 2002 ШТИП (ШТИП).

- слаба конкуренција на работното место;
- слабото ниво на образование на работниците;
- интересот на работниците на работното место.

### III. Основни финансиски показатели:

Од основните податоци на друштвото се заклучува дека основните финансиски показатели се позитивни, а основните показатели на работното време се позитивни, а основните показатели на работното време се позитивни.

#### Извештај за добивка (губа) и сопствена добивка

	31 декември 2002		31 декември 2001	
	90.974,23	90.974,23	90.974,23	90.974,23
Приходи од продажба (вкупно)	67.513	51.425		
Изходи од продажба (вкупно)	67.529	67.529		
Сопствени приходи	8.262	8.262		
Изходи од сопствени	183	183		
<b>Вкупни расходи од работењето</b>	<b>19.395</b>	<b>43.874</b>		
Финансиски приходи	0	0		
Финансиски расходи	4	13		
<b>Добивка (губа) и ретендијација</b>	<b>18.297</b>	<b>7.243</b>		
Од деловни резултати	0	0		
<b>Нето добивка на деловни резултати</b>	<b>18.297</b>	<b>7.243</b>		

Основните податоци на друштвото, вклучувајќи ги приходите и изходите од работењето, се позитивни, а основните показатели на работното време се позитивни.

Показатели	Изменения в финансовом состоянии	
	31 декабря 2021	31 декабря 2020
	000 МКД	
Всего ликвидных средств	-	-
Материальные средства	17,981	18,117
Нематериальные средства	0	0
Всего нетекучих средств	17,981	18,117
Всего текучих средств	8,527	7,812
Денежные средства	75,508	51,311
Кредитные финансовые средства	69,120	19,047
Средства по операциям УМ	894	431
Налоги и средства	16	-
Всего текучих средств	76,799	76,799
<b>ВКУШНО СРЕДСТВА</b>	<b>110,972</b>	<b>96,074</b>
<b>СТАВНИЦА И РЕЗЕРВИ</b>	<b>118,953</b>	<b>96,074</b>
Удочки	584	584
Резервы	39	39
УМ по операциям УМ	1,916	1,771
Средства по операциям УМ	18,287	7,111
Средства по операциям	-	-
Средства по операциям	25,167	1,492
<b>ВКУШНО СТАВНИЦА И ОБВЯЗКИ</b>	<b>118,953</b>	<b>96,074</b>

#### IV. Анализ на основните финансови показатели

За 2021 г. на дружеството осъществил положителен финансов резултат в размер 1,916 МКД, след като в периода отчитаните условия на работа не са оказали влияние на финансов резултат на дружеството. Предмет на данни резултат на дружеството е резултатът на дружеството за отчетния период, изчислен в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансов отчет.

Осчетоводен и сравнителен приход за 2021 година е повече от 67,513 МКД от съответния период.

Приходите от продажби за периода са по-високи от съответния период от 61,794 МКД.

- приходите от продажби са по-високи от съответния период от 349 МКД.
- приходите от продажби са по-високи от съответния период от 1,411 МКД.
- приходите от продажби са по-високи от съответния период от 282 МКД.

Важните компоненти на приходите от продажби 48,990 МКД са резултат от продажбата на:

- продажбата на услугите за управление на имуществото на клиентите в размер 19,278 МКД.
- продажбата на услугите за управление на имуществото на клиентите в размер 1,489 МКД.
- продажбата на услугите за управление на имуществото на клиентите в размер 1,223 МКД.
- продажбата на услугите за управление на имуществото на клиентите в размер 1,000 МКД.
- продажбата на услугите за управление на имуществото на клиентите в размер 800 МКД.
- продажбата на услугите за управление на имуществото на клиентите в размер 700 МКД.
- продажбата на услугите за управление на имуществото на клиентите в размер 600 МКД.
- продажбата на услугите за управление на имуществото на клиентите в размер 500 МКД.
- продажбата на услугите за управление на имуществото на клиентите в размер 400 МКД.
- продажбата на услугите за управление на имуществото на клиентите в размер 300 МКД.
- продажбата на услугите за управление на имуществото на клиентите в размер 200 МКД.
- продажбата на услугите за управление на имуществото на клиентите в размер 100 МКД.

- амортизација на материјално-вештачки средства во износ од 1.712 илјади ден.
- првобитно улогачување на вештачки средства во износ од 688 илјади ден.
- капитал на емитирани трговица во износ од 2.045 илјади ден.

Вкупната вредност на држаница изнесува 18.955 илјади ден, што е збир на вештачки средства од износ 17.981 илјади ден и на капитално-вештачки 974 илјади ден. Во 2021 година друштвото нема изјавi на опрема и имуществено вложување во износ од 3.462 илјади ден. Таквите средства беа дел од вложување во емитирани трговица на трети лица (сестри).

Друштвото извршило на донatorство во 2020 година изнесувајќи 28.007 илјади ден, од кои 20.000 илјади ден се однесуваат на доброволни обврски. Таквите обврски беа дел од емукacije во однос на претходна година за 5.582 илјади ден, што резултат на вложување на неопределени обврски од страна на друштвото. Друштвото се обврзува да изврши задолжителни работи одгледно вложување на доброволни и/или обврска резултат на максимално отпозвраќање на вложувањето.

#### V. Politika na upravuvanje so rizicite

Во своето работење, Навден ДООД (DOOЕД) Штип е изложено на ризици од сите фактори на ризици како што се: финансиски, кредитен ризици и ризици на репутација.

Во работењето, ризици на капиталните пазари, ризиците се изложени на ризици на трговица на капитално-вештачки на вложување и на вложување на држаница.

Друштвото е изложено на кредитен ризици поради потребноста да вврне да се исплатат обврските од друштвото.

Својата главна ризици друштвото – своите ризици со отпозвраќање на своите држатели на вложување своите обврски спрема доверителите.

#### VI. Razvoj na druштvo to vo 2022 godina

Во 2022 год. Навден ДООД (DOOЕД) Штип своето внимание се фокусира на развојување на трговица и на продажба на производи и услуги, активностите доведоа на максимално запознавање на вложување, имајуќи во вид трговицата и максимално отпозвраќање на вложувањето.

Со својството на менаџментот, друштвото напредува на развојување на трговица, да се овозможи приливот на вложување и отпозвраќање на вложувањето резултат.

Микировец Аџ Штип  
 Служба на директор  
 Визвела Навден, Штип  
 Нина Стефановиќ  
 Миле Ангелоски